

З А П И С Н И К

од деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

Деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од Претседателот на Комисијата се одржа на 31.05.2022 во 10:00 часот, преку веб апликација.

Присутни: Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ, Тања Ковачев, Насер Адеми и Александар Давчевски.

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред.

Дневниот ред имаше 6 точки и тоа:

1. Усвојување на дневниот ред за деветиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од осмиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2022 година;
3. Барање согласност за јавна набавка на услуга сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС;
4. Доставување на извештај за работата на АЕК за првиот квартал за 2022 година;
5. Барање за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации;
6. Разно.

Откако Претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот како и записникот од предходниот состанок.

Во врска со барањето под точка број 3, Директорот на Агенцијата објасни дека станува збор за редовна постапка предвидена во планот за јавни набавки, по што се даде согласност.

Кварталниот извештај беше разгледан од членовите на Комисијата по кој немаше забелешки.

Во врска со точка број 5 барањето за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации беше појаснато дека станува збор за технички измени на последната измена на правилникот, кој беше на дневен ред предходниот состанок, по што се даде согласност.

Под точката разго немаше дискусија.

Седницата заврши во 11:00:00 часот.

Стевица Јосифовски, претседател _____

Ервин Реџепагиќ, член _____

Тања Ковачев, член _____

Насер Адеми, член _____

Александар Давчевски, член _____

